



СОУ Гимназија „Добри Даскалов“
Кавадарци

Екологија

одбележување на Денот на пролетта и екологијата

Март, 2021 година





Што претставува Екологијата?

Екологијата е наука која ги проучува заемните односи на живите организми и нивните интеракции со животната средина.

Екологијата е особено важна наука денес, кога се повеќе и повеќе се зголемува влијанието на човечката активност врз природата, најчесто на негативен начин.

Екологијата ни помага да го разбереме тоа влијание што го имаме врз природата и не учи како да ја чуваме и заштитваме.





Како ние луѓето влијаеме на природата?

Еден од најголемите проблеми во 21 век се токму еколошките проблеми, резултат од човечката активност.

Природата има претрпено многу, како резултат од огромната индустријализација и урбанизација на многу делови од светот, фрлањето на големи количества отпад во реките и океаните, уништувањето на шумите и прашумите, нерационално користење на природни ресурси и многу други негативни работи од кои последиците се катастрофални.

Океаните и нивното загадување

Океаните се најголем регулатор на климата на планетата Земја. Загадувањето на океаните се случува на три главни начина:

- * Преку истекување на речните системи (зоните на полиците се најзагадени, како и области во близина на устите на големите реки),
- * Преку врнежите (така оловото и живата влегуваат во океанот, пред сè),
- * Заради неразумната економска активност на човекот директно во океаните.



Проблемот со загадувањето на океаните е еден од најострите и итни денес.

Океанот е почеток на почетоците, темелот на целиот живот на нашата планета.




© picture-alliance/Balance/Photostock

Животните страдаат поради загадувањето на морињата



© AP

Смет во Пацификот



ПРЕД



ПОТОА



Како да го спречеме загадувањето на океаните?

- *Да не фрламе пластика и друг материјал на кој му е потребно повеќе од 1000 години да се распадне.*
- *Да го спречиме масовното фрлање на отпад, нафта и други материји во реките, морињата, со што се спречува загадувањето на океаните.*



OUR WORLD OCEAN

provides

THE AIR WE BREATHE

>50% The ocean produces over half of the world's oxygen and stores 50 times more carbon dioxide than our atmosphere.

CLIMATE REGULATION

70% Covering 70% of the Earth's surface, the ocean transports heat from the equator to the poles, regulating our climate and weather patterns.



TRANSPORTATION



76% Percent of all U.S. trade involving some form of marine transportation.

RECREATION



From fishing to boating to kayaking and whale watching, the ocean provides us with so many unique activities.

ECONOMY



\$282 billion Amount the U.S. ocean economy produces in goods and services. Ocean-dependent businesses employ almost 3 million people.

FOOD

The ocean provides much more than just seafood. Ingredients from the sea are found in surprising foods such as peanut butter and soymilk.



MEDICINE



Many medicinal products come from the ocean, including ingredients that help fight cancer, arthritis, Alzheimer's disease, and heart disease.

Не користете пластика за една употреба и избегнувајте пластично пакување.

Секоја година повеќе од осум милиони тони пластика се фрлаат во океаните.

Во океаните годишно завршуваат шест милиони тони годишно губре.

Да ги спасиме океаните!



Како да ги заштитиме дрвјата и шумите?

- ❖ Да почнеме да го ставаме животот на планетата Земја и природата пред индустријалните потреби!
- ❖ Да почнеме да садиме повеќе дрвја, растенија и цвеќиња!
- ❖ Да се престане масовното уништување на прашумите, кои се всушност, белите дробови на нашата планета!



8



2001



2019



Среќен ден на пролетта!

***Да и помогнеме на
планетата - Земја!***





**Ви благодарам
на вниманието!**



Презентацијата ја подготви:
Катерина Јованова од 1-4 клас

Ментор:
Јасминка Ризова – училиштен педагог

